



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата, посебни изданија и огласи 602-3-291

Среда, 2 февруари 1966

БЕЛГРАД

БРОЈ 5

ГОД. XXII

Цена на овој број е 0,75 (75) дин. — Претплата за 1966 година изнесува 36 (3.600) дин. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

49.

Врз основа на членот 60 од Законот за измени и дополнења на Законот за организацијата на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65); Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина на својата седница од 17 јануари 1966 година го утврди долу изложениот пречистен текст на Законот за организацијата на Југословенските железници.

Пречистениот текст на Законот за организацијата на Југословенските железници го опфаќа Законот за организацијата на Југословенските железници објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/63 и неговите измени и дополнења објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/64 и 16/65, во кои е означено времето на влегувањето во сила на тој закон и неговите измени и дополнења.

Во овој пречистен текст не се внесени чл. 106 до 110, 113 и 114 од Законот за организацијата на Југословенските железници објавен во („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/63, кои како преодни одредби се извршени и членот 111 на тој Закон бидејќи овластувањето од овој член е предвидено во Основниот закон за изградбата на железниците, за сообраќајот и безбедноста на железниците објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/65, како и членот 55, членот 57 став 2 и членот 58 став 3 од Законот за измени и дополнења на Законот за организацијата на Југословенските железници објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65, кои како преодни одредби се извршени.

АС бр. 382
18 јануари 1966 година
Белград

Претседател
на Законодавно-правната
комисија на Сојузната
скупштина,
Велко Зековиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

(пречистен текст)

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Југословенските железници ги опфаќаат железничките пруги со сите средства што за вршење на превоз ги користат железничките транспортни претпријатија.

Превозот на патници и стоки во јавниот сообраќај на Југословенските железници го вршат железнички транспортни претпријатија.

Член 2

На железничките транспортни претпријатија се применуваат општите прописи што се однесуваат на претпријатијата, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 3

Цените на превозот на патници и стоки и височината на надоместоците за споредни услуги ги определува железничкото транспортно претпријатие.

Тарифите за превоз на патници и стоки во меѓународниот сообраќај ги донесува Заедницата на Југословенските железници (Заедницата на ЈЖ) врз основа на цените што ќе ги определат железничките транспортни претпријатија.

Член 4

Цените на превозот на патници и стоки на Југословенските железници се формираат според трошоците на работата на железничките транспортни претпријатија, што тие ги имаат во врска со превозот на патници и стоки на делот од мрежата на железничките пруги на кој вршат сообраќај и на одделни релации од тој дел на мрежата.

Член 5

Железничките транспортни претпријатија при определувањето на цените на превозот на патници и стоки се придржуваат кон општите тарифни одредби, одредбите за сметање на возарината, единствената номенклатура и класификацијата на стоките, далечинарот и патоказот, како и кон методологијата за утврдување на цените на превозот на патници и стоки, што ги пропишува Собранието на Заедницата на ЈЖ по претходно прибавено мислење од железничките транспортни претпријатија.

Член 6

Заради обезбедување единствена постапка за утврдување на цените на превозот на патници и стоки од страна на железничките транспортни претпријатија, Заедницата на ЈЖ пропишува методологија за утврдување на цените на превозот на патници и стоки.

Со методологијата за утврдување на цените на превозот на патници и стоки се пропишува системот за единствено искажување и распоредување на трошоците на превозот посебно за превозот на патници а посебно за превозот на стоки, основите за утврдување на трошоците на почетните, завршните, претоварните и други манипулации и самиот превоз на стоки по нивните видови и начинот на превозот, како и начинот за утврдување на трошоците и цените на превозот на патници и стоки по пругите и релациите.

Член 7

Заради проширување на материјалната основа на својата транспортна дејност, железничките транспортни претпријатија обезбедуваат, во согласност со општиот развој на стопанството и со неговите потреби, од своите транспортни приходи средства за обновување и модернизација на своите транспортни капацитети и други средства за работа за вршење на транспортната дејност, освен за изградба на нови пруги.

Собранието на Заедницата на ЈЖ, заради усогласување на поединечните интереси на железничките транспортни претпријатија со интересите на другите железнички транспортни претпријатија, како и на економските интереси на сите претпријатија здружени во Заедницата на ЈЖ спрема корисниците на превозот, ќе го утврди нај-

високиот износ кој железничкото транспортно претпријатие може да го засмета во цената на превозот за проширување на материјалната основа на својата транспортна дејност.

Највисокиот износ од ставот 2 на овој член се утврдува за сите железнички транспортни претпријатија според единствено мерило.

Член 8

Контролата на цените на превозот на патници и стоки на Југословенските железници се врши според прописите за општествената контрола на цените.

Промените на цените на превозот на патници и стоки мораат да бидат објавени најмалку на 3 месеци пред нивното применување.

Начинот, постапката и поблиските услови за менување на цените на превозот се уредуваат со статутот или со друг општ акт на Заедницата на ЈЖ.

Член 9

Железничкото транспортно претпријатие е должно при склучување договор за превозот кој се врши на подрачјето на две или повеќе железнички транспортни претпријатија (заеднички сообраќај) да ја пресмета возарината за целиот превозен пат врз основа на цените на превозот на железничките транспортни претпријатија што учествуваат во тој превоз.

Член 10

Железничкото транспортно претпријатие одобрува комерцијални повластици за превози што се вршат само на неговото подрачје, а комерцијални повластици за превози што се вршат на подрачјето на повеќе железнички транспортни претпријатија одобруваат спогодбено оние железнички транспортни претпријатија што учествуваат во тие превози.

По исклучок од одредбите на ставот 1 на овој член комерцијални повластици во меѓународниот транзитен сообраќај одобрува Заедницата на ЈЖ во границите на износите определени од одделни железнички транспортни претпријатија што учествуваат во тој превоз.

Член 11

Железничките транспортни претпријатија задолжително се здружуваат во Заедницата на ЈЖ. Заедницата на ЈЖ е деловна заедница на која се применуваат, покрај одредбите од овој закон, и одредбите од прописите за здружувањето и деловната соработка во стопанството.

Со статутот на Заедницата на ЈЖ може да се предвиди на Заедницата на ЈЖ да можат да ѝ пристапат и други работни организации што непосредно учествуваат во превозот или вршат дејности од интерес за Југословенските железници.

Член 12

Заедницата на ЈЖ се грижи за унапредувањето и усогласувањето на развојот на Југословенските железници и за правилното и уредно функционирање на железничкиот сообраќај, врши работи од заеднички интерес по овластување од железничките транспортни претпријатија и други работни организации здружени во Заедницата на ЈЖ како и други работи определени со овој закон и со други сојузни прописи.

Член 13

Заедницата на ЈЖ е правно лице. Со Заедницата на ЈЖ управуваат претставници на железничките транспортни претпријатија и други работни организации здружени во Заедницата на ЈЖ, како и претставници на работната заедница на Заедницата на ЈЖ.

Заедницата на ЈЖ е должна својот статут, пред конечното усвојување, да ѝ го поднесе на Сојузната скупштина на разгледување.

Член 14

Државните органи ги имаат спрема железничките транспортни претпријатија и Заедницата на

ЈЖ само оние права што се определени со закон и со прописите донесени врз основа на закон.

II. ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Член 15

Железнички транспортно претпријатија основа републичкото собрание, држејќи се кон основите и критериумите од членот 16 на овој закон.

Ако железничкото транспортно претпријатие опфаќа железнички пруги што се протегаат и на територијата на друга република, за основање на претпријатие е потребна и согласност од собранието на таа република.

Член 16

Железничко транспортно претпријатие се основа за дел од мрежата на железничките пруги кој претставува сообраќајна целина што обезбедува сообраќајно-технички услови за самостојно работење и работничко самоупраување.

Собранието на Заедницата на ЈЖ ги определува критериумите според кои се утврдува кој дел од мрежата на железничките пруги од ставот 1 на овој член претставува сообраќајна целина која обезбедува сообраќајно-технички услови за самостојно работење на железничкото транспортно претпријатие.

Член 17

За поделба и спојување на железнички транспортни претпријатија е потребно одобрение од републичкото собрание.

Одредбите од членот 15 став 1 и членот 16 став 2 на овој закон согласно се применуваат при поделба и спојување на железнички транспортни претпријатија.

Член 18

Железничкото транспортно претпријатие го донесува својот статут во согласност со републичкото собрание.

Член 19

Железничкото транспортно претпријатие донесува свој план за работење и развој во согласност со насоките на општествените планови и со општата програма за развој на Југословенските железници.

Член 20

Сообраќајот на возовите на Југословенските железници се врши според возниот ред. Возниот ред е задолжителен за железничките транспортни претпријатија и тие се должни да ги преземаат сите потребни мерки за обезбедување на неговото извршување.

Возниот ред на возовите во меѓународниот и внатрешниот заеднички сообраќај и начинот за материјално обезбедување на неговото извршување спогодбено го утврдуваат железничките транспортни претпријатија, а се должни да го утврдат така што да се обезбеди уреден и несмеќаван превоз во меѓународниот и внатрешниот заеднички сообраќај и што подобро и поефикасно да се подмират потребите од превоз на патници и стоки.

Ако железничките транспортни претпријатија не постигнат спогодба според ставот 2 од овој член, возниот ред во меѓународниот и внатрешниот заеднички сообраќај, како и начинот за материјално обезбедување на неговото извршување, го утврдува собранието на Заедницата на ЈЖ.

Одлуката на собранието на Заедницата на ЈЖ донесена според ставот 3 од овој член е задолжителна за сите железнички транспортни претпријатија.

Возниот ред на возовите што сообраќаат само на неговото подрачје го утврдува железничкото транспортно претпријатие во согласност со утврдениот возен ред на возовите во внатрешниот заеднички и во меѓународниот сообраќај.

Железничкото транспортно претпријатие може да воведува и да укинува возови што сообраќаат само на неговото подрачје

Собранието на Заедницата на ЈЖ ќе ја пропише постапката и начинот за изработка, утврдување и донесување на возниот ред и ќе ги определи материјално-техничките услови врз кои мораат да се засноваат возниот ред и мерките за неговото извршување, по претходно прибавено мислење од железничките транспортни претпријатија.

Член 21

Покрај превозот по Југословенските железници, железничките транспортни претпријатија можат да превезуваат патници и стоки и со други превозни средства, ако ги исполнуваат условите пропишани за вршење на таков превоз.

Превозот на патници и стоки со други превозни средства се врши според прописите што важат за превозот на патници и стоки со односните превозни средства.

Член 22

Железничкото транспортно претпријатие може непосредно, врз основа на договор, да пренесе без надоместок предмети што сочинуваат основни средства врз друго железничко транспортно претпријатие.

Член 23

Железничкото транспортно претпријатие не е должно да прими на користење железнички објект за кој тоа не било инвеститор ако најде дека за тоа нема економски интерес.

Железничкото транспортно претпријатие може трајно да го запре превозот на патници и стоки на одделни пруги или на делови од пруги само со претходна согласност од органот определен со републички закон.

Ако железничкото транспортно претпријатие обезбеди соодветен превоз на патници или стоки со превозни средства од друмскиот сообраќај или од друга гранка на сообраќајот, мора да се даде согласност за постојано запирање на превозот на патници односно стоки на односната пруга или на дел од пруга.

Ако републичкиот орган од ставот 2 на овој член го ускрати давањето на согласноста за трајно запирање на превозот на патници и стоки на нерентабилна пруга или на дел од пруга, тој е должен на железничкото транспортно претпријатие да му ги надомести загубите настанати поради тоа во неговото работење.

Во случаите од ставот 3 или 4 на овој член правата и должностите, обврските и меѓусебните односи се уредуваат со договор.

Член 24

Железничкото транспортно претпријатие е должно без одлагање да ги извршува барањата на Заедницата на ЈЖ во поглед на дневното издначување на товарните вагони.

При издначувањето на товарните вагони Заедницата на ЈЖ е должна на железничкото транспортно претпријатие, на негово барање, да му обезбеди за неговото работење најмалку онолку вагони колку вагони на кои тоа има право за користење се наоѓаат во сообраќај.

Железничкото транспортно претпријатие чии товарни вагони врз основа на издначување ги употребува друго железничко транспортно претпријатие, има право на надоместок.

Надоместокот од ставот 3 на овој член се определува така што на железничкото транспортно претпријатие му се обезбедува најмалку просечниот доход што го остваруваат претпријатијата на еден вагон.

Поблиски одредби за издначување на товарните вагони и за начинот на утврдување и пресметување на надоместокот донесува Заедницата на ЈЖ.

Член 25

Директорот на железничкото транспортно претпријатие го именува и го разрешува републичкиот извршен совет на предлог од работничкиот совет на

претпријатието. Предлогот за именување го поднесува работничкиот совет врз основа на спроведен конкурс.

Стручната спрема и другите услови што директорот на железничкото транспортно претпријатие мора да ги исполнува се определуваат со статутот на претпријатието.

Член 26

Меѓусебните односи на железничките транспортни претпријатија, како и односите меѓу железничките транспортни претпријатија и другите работни организации здружени во Заедницата на ЈЖ се уредуваат со договор, доколку не се уредени со овој закон.

III. ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

A. Задачи

Член 27

Заедницата на ЈЖ:

1) донесува општа програма за развој на Југословенските железници и мерки за унапредување на железничкиот сообраќај;

2) се грижи за усогласувањето на развојот на основните транспортни капацитети на Југословенските железници;

3) соработува со сојузните органи со цел за усогласување на развојот на капацитетите и за обезбедување спроведувањето на насоките на општествените планови во областа на железничкиот сообраќај;

4) се грижи за обезбедувањето на потребното техничко единство на пругите на Југословенските железници, предлага југословенски стандарди од областа на железничкиот сообраќај и донесува решенија за интерните стандарди и типови средства на железничкиот сообраќај;

5) донесува одредби со кои се обезбедува единство на работењето на железничките транспортни претпријатија во врска со превозот на патници и стоки;

6) организира изработка на возниот ред и ги врши работите во врска со неговото донесување и објавување;

7) го следи извршувањето на возниот ред на возовите во меѓународниот и внатрешниот заеднички сообраќај, презема мерки за неговото извршување и одлучува за воведувањето и укинувањето на возови во меѓународниот и внатрешниот заеднички сообраќај;

8) врши студии на густината на сообраќајот (тековите) на патници и стоки и презема мерки за усогласување на превозот со цел за обезбедување нормален меѓународен и внатрешен заеднички железнички сообраќај;

9) донесува тарифи за превоз на патници и стоки во меѓународниот сообраќај, пропишува методологија за утврдување на цените на превозот на патници и стоки, како и општи тарифни одредби, одредби за сметање на возарината, единствена номенклатура и класификација на стоките, далечинар и патоказ, на начинот определен во чл. 3, 5 и 6 од овој закон, и врши работи во врска со донесувањето и објавувањето на тарифите;

10) врши работи од заеднички интерес во врска со меѓународниот железнички сообраќај и со извршувањето на меѓународните договори од областа на железничкиот сообраќај; соработува со соодветните меѓународни и странски железнички организации и ги определува условите под кои железничките транспортни претпријатија ги вршат работите од областа на меѓународниот железнички сообраќај;

11) одобрува комерцијални повластици во меѓународниот транзитен сообраќај во границите на износите определени од железничките транспортни претпријатија што учествуваат во тој превоз;

12) врши дневно издначување на товарните вагони помеѓу железничките транспортни претпријатија;

13) врши работи од заеднички интерес за железничките транспортни претпријатија, по нивно овластување, како што се контролата и пресметувањето на транспортните приходи и организирањето и собирањето на статистички податоци;

14) врши и други работи што со сојузни прописи и со статутот на Заедницата на ЈЖ се ставени во нејзиниот делокруг.

Член 28

Заедницата на ЈЖ склучува договори со железниците од други земји.

Определени договори со железниците од други земји Заедницата на ЈЖ склучува во свое име а за сметка на железничките транспортни претпријатија (како комисионер). Со статутот или со друг општ акт на Заедницата на ЈЖ се определува кои договори Заедницата на ЈЖ склучува во свое име, а за сметка на железничките транспортни претпријатија.

Заедницата на ЈЖ може да овласти железничко транспортно претпријатие непосредно да склучи определен договор со железница од друга земја.

Член 29

Заедницата на ЈЖ може во случаите на вонредни настани (виша сила, несреќи и сл.) да определи одделни железнички транспортни претпријатија да му отстапат свои возни средства на друго железничко транспортно претпријатие на привремено користење и да преземе и други мерки за безбеден и уреден железнички сообраќај.

Железничките транспортни претпријатија имаат право на надоместок за отстапените возни средства.

Поблиски одредби за мерките од ставот 1 на овој член и за надоместокот за отстапувањето на возни средства донесува Заедницата на ЈЖ.

Член 30

Заедницата на ЈЖ е должна за своето работење и за состојбата на Југословенските железници да му поднесува годишен извештај на Сојузниот извршен совет.

Б. Управување

Член 31

Со Заедницата на ЈЖ управуваат собрание, управен одбор и генерален директор на Заедницата на ЈЖ.

Член 32

Собранието на Заедницата на ЈЖ го сочинуваат претставници од железничките транспортни претпријатија и други работни организации здружени во Заедницата на ЈЖ и од работната заедница на Заедницата на ЈЖ.

Железничките транспортни претпријатија избираат најмалку две третини членови на собранието, и тоа сразмерно со бројот на запослените работници, но така што секое железничко транспортно претпријатие да биде застапено во собранието со најмалку еден член.

Другите работни организации здружени во Заедницата на ЈЖ и работната заедница на Заедницата на ЈЖ избираат најмногу една третина членови на собранието.

Генералниот директор на Заедницата на ЈЖ е член на собранието според својата положба.

Со статутот на Заедницата на ЈЖ се определува вкупниот број на членовите на собранието и мерилата за утврдување на бројот на членовите што ги избираат одделни железнички транспортни претпријатија и бројот на членовите што ги избираат другите работни организации здружени во Заедницата на ЈЖ и работната заедница на Заедницата на ЈЖ.

Член 33

Собранието на Заедницата на ЈЖ решава за начелните и други поважни прашања од делокругот на Заедницата на ЈЖ, а особено:

1) донесува општа програма за развој на Југословенските железници и мерки за унапредување на железничкиот сообраќај;

2) донесува прописи за техничкото единство на капацитетите на Југословенските железници и определува мерки со кои се обезбедува тоа единство;

3) донесува тарифи за превоз на патници и стоки во меѓународниот сообраќај, пропишува методологија за утврдување на цените на превозот на патници и стоки, како и општи тарифни одредби, одредби за сметање на возарината, единствена номенклатура и класификација на стоките, далечинар и патоказ, на начинот определен во чл. 3, 5 и 6 на овој закон;

4) го утврдува возниот ред во меѓународниот и внатрешниот заеднички сообраќај, како и начинот за материјално обезбедување на неговото извршување, ако железничките транспортни претпријатија не постигнат спогодба според членот 20 став 2 од овој закон;

5) донесува статут на Заедницата на ЈЖ;

6) донесува финансиски план и завршна сметка на Заедницата на ЈЖ;

7) ја определува стопата и основицата за пресметување на придонесот за Заедницата на ЈЖ;

8) донесува поблиски одредби за изедначување на товарните вагони и за начинот на утврдување и пресметување на надоместокот за употреба на вагони врз основа на изедначување;

9) избира и разрешува членови на управниот одбор на Заедницата на ЈЖ;

10) донесува деловник за работата на собранието.

Со статутот на Заедницата на ЈЖ се определуваат и други работи за кои решава собранието.

Член 34

Собранието на Заедницата на ЈЖ заседава најмалку двапати годишно

Собранието го свикнува управниот одбор на Заедницата на ЈЖ.

Управниот одбор е должен да го свика собранието и кога тоа го бараат една петтина членови на собранието, како и на барање од Сојузниот извршен совет.

Член 35

Управниот одбор на Заедницата на ЈЖ се состои од 15 членови.

Членовите на управниот одбор на Заедницата на ЈЖ ги избира собранието на Заедницата на ЈЖ од својата средина.

Генералниот директор на Заедницата на ЈЖ е по својата положба член на управниот одбор

Управниот одбор од редот на своите членови избира претседател.

Генералниот директор на Заедницата на ЈЖ не може да биде избран за претседател на управниот одбор на Заедницата на ЈЖ.

Член 36

Управниот одбор на Заедницата на ЈЖ ги врши особено следните работи:

1) се грижи за спроведувањето на заклучоците и насоките на собранието на Заедницата на ЈЖ и презема мерки за спроведување на општите акти, заклучоците и насоките на собранието на Заедницата на ЈЖ;

2) донесува одредби со кои се обезбедува единство на работењето на железничките транспортни претпријатија во врска со превозот на патници и стоки;

3) врши и други работи што ќе му се стават во делокруг со статутот на Заедницата на ЈЖ или со заклучок на собранието на Заедницата на ЈЖ.

Член 37

Генералниот директор на Заедницата на ЈЖ го назначува и го сменува Сојузниот извршен совет.

Генералниот директор на Заедницата на ЈЖ одговара за својата работа пред собранието и управниот одбор на Заедницата на ЈЖ и Сојузниот извршен совет.

Член 38

Генералниот директор на Заедницата на ЈЖ:

1) непосредно раководи со работите на Заедницата на ЈЖ, согласно со одредбите на законот и другите прописи, со одредбите на статутот на Заедницата на ЈЖ и со заклучоците на управниот одбор на Заедницата на ЈЖ;

2) ја застапува Заедницата на ЈЖ во нејзините имотни односи, во односите со железниците на други земји и со меѓународни железнички организации, како и во други односи;

3) ја организира изработката на возниот ред и ги врши работите во врска со неговото донесување и објавување;

4) одлучува по потреба за воведувањето и укинувањето на возови во меѓународниот и внатрешниот заеднички сообраќај;

5) организира и презема потребни мерки за обезбедување на нормален меѓународен и внатрешен заеднички сообраќај;

6) организира служба за дневно изедначување на товарните вагони помеѓу железничките транспортни претпријатија;

7) врши работи во врска со меѓународниот железнички сообраќај од делокругот на Заедницата на ЈЖ и соработува со меѓународните железнички организации;

8) врши работи во врска со донесувањето, објавувањето и примената на тарифите и одобрува комерцијални повластици во меѓународниот транзитен сообраќај во границите на износите определени од одделни железнички транспортни претпријатија;

9) определува мерки во случаите предвидени во членот 29 од овој закон,

10) врши и други работи што со статутот на Заедницата на ЈЖ или со заклучок на управниот одбор на Заедницата на ЈЖ се ставени во неговиот делокруг.

Член 39

Ако генералниот директор на Заедницата на ЈЖ најде дека општ акт на управниот одбор или на собранието на Заедницата на ЈЖ е во спротивност со закон или со друг пропис донесен врз основа на закон или дека поединечен акт на управниот одбор или собранието, освен поединечните акти донесени во управна постапка и поединечните акти по кои за одлучување е предвидена надлежност на судот, е во спротивност со закон, со друг пропис донесен врз основа на закон или со статутот или друг општ акт на Заедницата на ЈЖ, тој е должен да го предупреди за тоа управниот одбор односно собранието.

Ако управниот одбор на Заедницата на ЈЖ и по предупредувањето остане при својот акт, генералниот директор ќе го извести собранието на Заедницата на ЈЖ и ќе побара за спорното прашање да донесе своја одлука, а до одлуката на собранието ќе го запре извршувањето на спорниот акт.

Ако собранието на Заедницата на ЈЖ и по предупредувањето остане при својот акт, генералниот директор е должен да му предложи на Сојузниот извршен совет да го запре извршувањето на таквиот акт. До донесувањето на актот со кој се решава по предлогот за запирање, спорниот акт на собранието на Заедницата на ЈЖ не смее да се извршува

В. Други одредби

Член 40

Статутот на Заедницата на ЈЖ содржи особено: одредби за работата на органите на заедницата, за нивните права, должности и меѓусебни односи; одредби за избирањето и отповикот на членовите на управниот одбор; права и должности на работниците запослени во заедницата и други одредби предвидени со овој закон, како и одредби за правата и должностите на железничките транспортни претпријатија и другите работни организации здру-

жени во Заедницата на ЈЖ и за нивните односи што произлегуваат од членството во таа Заедница.

Член 41

Заедницата на ЈЖ има за вршење на стручните, административните и техничките работи потребен број работници.

Работните луѓе запослени во Заедницата на ЈЖ ја сочинуваат работната заедница во која самостојно ги уредуваат меѓусебните односи, одлучуваат за прашањата на работата, за распределбата на личните доходи, за користењето на средствата на фондовите и за други прашања на својата економска положба.

Член 42

Работните луѓе во работната заедница на Заедницата на ЈЖ ги остваруваат своите самоуправни права и должности непосредно и преку органите на управувањето на работната заедница.

Работната заедница има совет, чии што членови работните луѓе во работната заедница ги избираат од својата средина. Со општ акт на работната заедница може да се предвиди формирање и на други органи на управувањето на работната заедница.

Советот на работната заедница донесува општ акт на работната заедница, правилник за распределба на личните доходи и други општи акти со кои се уредуваат внатрешните односи во работната заедница, одлучува за распоредувањето на средствата што ќе ги оствари работната заедница со својата дејност и за користењето на средствата на заедничката потрошувачка; се грижи за работниот ред и дисциплината, презема мерки за стручно издигање на работниците и за унапредување на работата во работната заедница, и врши други работи што со општиот акт на работната заедница се ставени во неговиот делокруг.

Со статутот на Заедницата на ЈЖ може да се определи одделни општи акти на работната заедница да подлежат на разгледување, потврда или согласност од органот на управувањето на Заедницата на ЈЖ.

Член 43

Средствата за подмирување на трошоците на работната заедница на Заедницата на ЈЖ ги обезбедува Заедницата на ЈЖ од придонесот што го плаќаат здружените железнички транспортни претпријатија и други работни организации. Работната заедница ги подмирува своите трошоци и од други средства што таа ќе ги оствари со својата дејност.

Работната заедница има резервен фонд и фонд за заедничка потрошувачка. Со статутот на Заедницата на ЈЖ може да се предвиди формирање и на други фондови.

Член 44

Во поглед на траењето на мандатот, постапката за избор и отповик на членови на советот и на други органи на управувањето на работната заедница на Заедницата на ЈЖ согласно се применуваат соодветните одредби од прописите што важат за изборот и отповикот на органите на управувањето на работните организации.

Член 45

Средствата на Заедницата на ЈЖ се формираат од придонесот што го плаќаат железничките транспортни претпријатија и други работни организации здружени во Заедницата на ЈЖ.

Основицата и стопата за пресметување на придонесот ги определува собранието на Заедницата на ЈЖ врз основа на планот за работа и трошоците на Заедницата на ЈЖ.

Начинот на плаќање на придонесот го определува управниот одбор на Заедницата на ЈЖ.

Железничките транспортни претпријатија и други работни организации здружени во Заедницата на ЈЖ го плаќаат придонесот од својот вкупен приход пред утврдувањето на доходот.

Член 46

Средствата од придонесот кој железничките транспортни претпријатија и други работни организации ѝ го плаќаат на Заедницата на ЈЖ се распоредуваат за подмирување на личните, материјалните и функционалните издатоци, за формирање фонд за заедничка потрошувачка, како и за подмирување на други трошоци настанати врз основа на законски обврски.

Средствата на фондот на заедничката потрошувачка на Заедницата на ЈЖ можат да се користат за целите определени со Законот за средствата на стопанските организации.

Член 47

Односите помеѓу железничките транспортни претпријатија и други работни организации здружени во Заедницата на ЈЖ, од една страна, и Заедницата на ЈЖ, од друга страна, што не се уредени со овој закон се уредуваат со статутот на Заедницата, а ако не се уредени со статутот, се уредуваат со договори.

IV ПОСЕБНИ МЕРКИ ВО ПРЕОДНИОТ ПЕРИОД

Член 48

Заради ублажување на разликите во цените на железничките транспортни претпријатија за превоз на стоки, како и заради создавање услови за преминување на железничките транспортни претпријатија на начин на работење во сè според одредбите од овој закон, се пропишуваат посебни мерки што ќе се применуваат за определено време (преоден период).

Посебните мерки ќе се применуваат од 1 јануари 1966 до 31 декември 1970 година.

Член 49

Железничкото транспортно претпријатие има право на надоместок на разликата помеѓу својата просечна калкулативна цена и определеното ниво на просечната цена на превозот на стоки под условите утврдени со овој закон.

Сојузниот извршен совет го определува нивото на просечната цена на превозот на стоки по единица на превоз, кое служи како основ за утврдување на правото на железничките транспортни претпријатија на надоместокот од ставот 1 на овој член и височината на тој надоместок.

Како основ за утврдување на височината на надоместокот од ставот 1 на овој член ќе се земат обемот на работата изразен во нето-тонски километри што го остварило железничкото транспортно претпријатие во 1965 година и општите услови на работата на железничкото транспортно претпријатие.

Надоместокот од ставот 1 на овој член се исплатува од средствата на федерацијата.

Член 50

Ако на територијата на републиката постои само едно железничко транспортно претпријатие, тоа има право на надоместокот од членот 49 на овој закон, ако неговата просечна калкулативна цена по единица на работа што е извршена во 1965 година е поголема од определеното ниво на просечната цена на превозот на стоки.

Ако на територијата на републиката постојат две или повеќе железнички транспортни претпријатија, а просекот на нивните просечни калкулативни цени по единица на работа што е извршена во 1965 година е поголем од определеното ниво на просечната цена на превозот на стоки, право на надоместокот од членот 49 на овој закон има она железничко транспортно претпријатие чија просечна калкулативна цена на превозот по единица на работа што е извршена во 1965 година е поголема од определеното ниво на просечната цена на превозот.

Ако на територијата на републиката постојат две или повеќе железнички транспортни претприја-

тија, а просекот на нивните просечни калкулативни цени по единица на работа што е извршена во 1965 година е понизок од определеното ниво на просечната цена на превозот на стоки, право на надоместокот од членот 49 на овој закон нема ниедно претпријатие.

Член 51

Железничките транспортни претпријатија во 1966 година имаат право на надоместок по единица на работа што е извршена во таа година во височината на целата разлика утврдена според одредбата од членот 52 на овој закон помеѓу нивните просечни калкулативни цени по единица на работа и определеното ниво на просечната цена на превозот на стоки.

Железничкото транспортно претпријатие од ставот 1 на овој член има право на надоместок по единица на работа што е извршена во наредните години за време на траењето на преодниот период во износ кој за секоја наредна година се намалува за по 20% од износот на надоместокот по единица на работа што е определен во 1966 година.

Член 52

Поблиски прописи за начинот на утврдувањето на просечната калкулативна цена на превозот на стоки на железничките транспортни претпријатија, како и за разграничувањето на трошоците на превозот на патници и трошоците на превозот на стоки, донесува сојузниот секретар за сообраќај и врски во согласност со сојузниот секретар за финансии врз основа на обемот на работата на железничките транспортни претпријатија извршена во 1965 година.

Член 53

За да се овозможи преминување од единствени превозни цени на определување цени на превозот на стоки според одредбите од чл. 3 до 10 на овој закон, Заедницата на ЈЖ, во согласност со Сојузниот извршен совет, ќе пропише распоредување на стоките во тарифни разреди (класификација на стоки), ќе го определи односот помеѓу цените на највисокиот и најнискиот тарифен разред и ќе го утврди највисокиот износ што железничкото транспортно претпријатие може да го засмета во цената на превозот за проширување на материјалната основа на својата транспортна дејност.

Член 54

Цените на превозот на патници и стоки во внатрешниот и меѓународниот сообраќај и надоместоките за споредни услуги во врска со превозот определени односно утврдени според членот 3 на овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1966 година.

V. ОДНОСИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Надзор над законитоста на работата

Член 55

Сојузниот извршен совет и Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски вршат надзор над законитоста на работата на Заедницата на ЈЖ.

Член 56

Сојузниот извршен совет може во вршењето на надзорот да го запре извршувањето на општ акт и поединечен акт на органот на управувањето на Заедницата на ЈЖ, освен поединечните акти донесени во управна постапка и поединечните акти по кои за одлучување е предвидена надлежност на судот, ако е во спротивност со закон, со други прописи или со статутот на Заедницата на ЈЖ.

Запирањето на извршувањето на актот според ставот 1 од овој член, се определува со важење до донесување на одлука од Уставниот суд на Југославија.

Член 57

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски може да го запре извршувањето на општ акт и

поединечен акт на органот на управувањето на Заедницата на ЈЖ, освен поединечните акти донесени во управната постапка и поединечните акти по кои за одлучување е предвидена надлежност на судот, ако најде дека е во спротивност со закон, со други прописи или со статутот на Заедницата на ЈЖ.

Запирањето на извршувањето на актот според ставот 1 од овој член, се определува со важење до донесување на одлука од Уставниот суд на Југославија.

2. Други овластувања на државните органи

Член 58

Донесувањето на инвестиционата програма, техничката контрола на инвестиционата техничка документација и издавањето на одобрение за изградба на железнички објект се вршат според општите прописи.

Органот надлежен за донесување на инвестиционата програма е должен да прибави мислење од Заедницата на ЈЖ за тоа дали изградбата на инвестициониот објект е во согласност со општата програма за развој на Југословенските железници, со сообраќајно-техничките одредби и со одредбите за безбедноста на железничкиот сообраќај.

Органите на управата надлежни за издавање на одобренија за изградба и за техничка контрола на инвестиционата техничка документација на железничкиот објект можат да издадат одобрение за изградба само ако постои потврда дека предвидената изградба на инвестициониот објект е во согласност со општата програма за развој на Југословенските железници и дека се исполнети условите определени со сообраќајно-техничките одредби и со одредбите за безбедноста на железничкиот сообраќај.

Мислењето од ставот 2 го дава и потврдата од ставот 3 на овој член ја издава Заедницата на ЈЖ.

Член 59

Надзорот што го вршат органите на управата над извршувањето на одредбите од законите и другите прописи што се однесуваат на изградбата, сообраќајот и безбедноста на Југословенските железници, се уредува со посебен сојузен закон.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 60

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за стопански престап железничко транспортно претпријатие или друга работна организација здружена во Заедницата на ЈЖ:

1) ако не го извршува, го попречува извршувањето или го спречи извршувањето на возниот ред, или не ги преземе потребните мерки за обезбедување на негово извршување (член 20);

2) ако ја пријави неточно бројната состојба на товарните вагони за изедначување или не го изврши барањето за изедначување на товарните вагони (член 24);

3) ако не ги преземе мерките за безбеден и уреден железнички сообраќај определени врз основа на членот 29 на овој закон;

4) ако не ги спроведува општите акти на сообраќајот на Заедницата на ЈЖ што тоа ги донесува врз основа на одредбите од овој закон.

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни одговорното лице во железничкото транспортно претпријатие односно во друга работна организација со парична казна до 1000 динари.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 61

Заедницата на ЈЖ е должна да ја организира работата и да презема мерки потребни за преминување на работење во сè според одредбите од овој закон и во врска со тоа преминување да ја координира работата на железничките транспортни

претпријатија и да се грижи да се извршуваат работите во определените рокови.

Член 62

Утврдувањето на приходите на одделни железнички транспортни претпријатија од средствата остварени со превоз на патници и стоки во заедничкиот сообраќај со примена на единствените тарифи во 1965 година, ќе се врши според одредбите од прописите донесени врз основа на членот 21 од Законот за организацијата на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/63) и одредбите од тие прописи престануваат да важат по извршеното распоредување на тие средства.

Член 63

Чл. 80 до 94 на Законот за организацијата на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/63) престанаа да важат на 31 декември 1965 година.

Член 64

Постојните заедници на жп ќе престанат со работа на 31 декември 1965 година.

Имотот на заедниците на жп по престанокот на нивната работа, а по намирување на обврските на заедницата на жп, ќе се распореди на железничките транспортни претпријатија и други работни организации што биле здружени во неа.

Член 65

Се овластува Сојузниот извршен совет да донесе поблиски прописи за начинот на соработка на Заедницата на ЈЖ и железничките транспортни претпријатија со делегацијата што е кај нив основана врз основа на членот 21 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/65).

Член 66

Со денот на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65) престана да важи Одлуката за условите под кои Заедницата на Југословенските железници врши посебно насочување на употребата на товарните коли на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/63).

50.

Врз основа на членот 14 став 5 од Законот за финансирање на мелиорационите работи во Социјалистичка Република Македонија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРЕОСТАНАТИТЕ МЕЛИОРАЦИОНИ РАБОТИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЗА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ТИЕ РАБОТИ

1. Се утврдува дека вредноста на преостанатите мелиорациони работи според Законот за финансирање на мелиорационите работи во Социјалистичка Република Македонија изнесува на 31 декември 1964 година 917,190 000 нови динари, сметано по цените од 1964 година.

2. За извршување на работите од точката 1 на оваа одлука федерацијата ќе обезбеди износ од 553,380.000 нови динари а Социјалистичка Република Македонија — износ од 363,810.000 нови динари.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 2

13 декември 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

51.

Врз основа на членот 13 став 4 од Законот за финансирање на изградбата на хидросистемот Дунав—Тиса—Дунав („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/57 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРЕОСТАНАТИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ НА ИЗГРАДБАТА НА ХИДРОСИСТЕМОТ ДУНАВ—ТИСА—ДУНАВ И ЗА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ТИЕ РАБОТИ

1. Се утврдува дека вредноста на преостанатите инвестициони работи на изградбата на хидросистемот Дунав—Тиса—Дунав според Законот за финансирање на изградбата на хидросистемот Дунав—Тиса—Дунав изнесува на 31 декември 1964 година 869.210.000 нови динари, сметано по цените од 1964 година

2. За извршување на работите од точката 1 на оваа одлука федерацијата ќе обезбеди износ од 692.210.000 нови динари, а Социјалистичка Република Србија — износ од 177.000.000 нови динари.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 3
13 декември 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател
Петар Стамболиќ, с. р.

52.

Врз основа на членот 5 став 3 од Законот за ограничување на испораката на електрична енергија во случај на општ недостиг на електрична енергија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИСПОРАКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Наредбата за ограничување на испораката на електрична енергија на потрошувачите на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/65) престанува да важи.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 329
26 јануари 1966 година
Белград

Заменик Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Визко Хафнер, с. р.

53.

Врз основа на членот 4 од Законот за додатниот интерес на потрошувачките кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65), гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ДОДАТНИОТ ИНТЕРЕС НА ПОТРОШУВАЧКИТЕ КРЕДИТИ

1. Додатниот интерес на потрошувачките кредити дадени од 28 јуни до 31 јули 1965 година ќе

се пресмета во височината која му одговара на порастот на цените на индустриските производи во продажба на мало во периодот од 1 јули до 31 декември 1965 година, според општиот индекс на цените во продажба на мало утврден од страна на Сојузниот завод за статистика, по стопа од 25%.

2. Додатниот интерес од точката 1 на оваа одлука ќе се пресметува со примена на стопата од 25% врз износот на одобриениот потрошувачки кредит, по одбивање на учеството на корисникот на потрошувачкиот кредит во готови пари.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 4
19 јануари 1966 година
Белград

Гувернер
на Народната банка на
Југославија,
др Никола Миљаниќ, с. р.

54.

Врз основа на членот 3 од Законот за додатниот интерес на штедните влогови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65 и 57/65), членот 4 од Законот за еднократниот надоместокот во вид на додатен интерес на обврзниците на народниот заем за обнова и изградба на Скопје што се сопственост на граѓани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/65) и членот 4 став 2 од Законот за еднократниот надоместок во вид на додатен интерес на средствата за осигурување на животот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/65), гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСметУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ВО ВИД НА ДОДАТЕН ИНТЕРЕС НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ, НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА НАРОДНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ И НА СРЕДСТВОТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ

1. На штедните влогови вложени до 31 јули 1965 година кај банките, Поштенската штедилница, штедно-кредитните задруги, земјоделските и други задруги и кај работните организации што се занимаваат со земјоделско производство односно со одгледување и искористување на шуми, а кои имаат посебно организирани штедно-кредитни служби, на обврзниците на народниот заем за обнова и изградба на Скопје што се сопственост на граѓани и на средствата за осигурување на живот што служат за подмирување на обврските на осигурителните заводи по основот на тоа осигурување, ќе се пресмета надоместок во вид на додатен интерес, според општиот индекс на цените на мало утврден од страна на Сојузниот завод за статистика, по стопа од 23%.

2. Надоместокот од точката 1 на оваа одлука се пресметува со примена на наведената стопа, и тоа:

1) на состојбата на штедните влогови на 31 јули 1965 година односно на најмалата состојба на влогот во периодот од тој ден до 31 декември 1965 година, ако е таа помала од состојбата на влогот на 31 јули 1965 година;

2) на износот на главницата на секоја обврзница на народниот заем за обнова и изградба на Скопје во сопственост на граѓани на кој се однесува ануитетскиот купон број 2, според амортизациониот план напечатен на обврзницата;

3) на средствата за осигурување на живот (средства на математичката резерва, средства на текуштата техничка премија и на премијата за израмнување на ризиците, како и средства издвоени за исплата на стапаниа и пензиони обврски), според состојбата на тие средства на сметките кај Службата на општественото книговодство на 31 јули 1965 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 3
19 јануари 1966 година
Белград

Гувернер
на Народната банка на
Југославија,
др Никола Миљаниќ, с. р

55.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ И ИНСТАЛАЦИОНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Приклучен прибор за индустриски цели:	
Технички услови и испитувања	JUS N.E3.605
Двополова приклучница и натикувач 16 А 380 V со заштитно уземјување. Главни мери	JUS N.E3.620
Двополов натикувач и натикувач за направи 16 А 380 V со заштитно уземјување. Главни мери	JUS N.E3.621
Триполова приклучница и натикувач 16 А 380 V со заштитно уземјување. Главни мери	JUS N.E3.622
Триполов натикувач и натикувач за направи 16 А 380 V со заштитно уземјување. Главни мери	JUS N.E3.623
Триполова приклучница и натикувач 16 А 380 V со нулев контакт и со заштитно уземјување. Главни мери	JUS N.E3.624
Триполов натикувач и натикувач за направи 16 А 380 V со нулев контакт и со заштитно уземјување. Главни мери	JUS N.E3.625
Триполова приклучница и натикувач 32 А 380 V со заштитно уземјување. Главни мери	JUS N.E3.626
Триполов натикувач и натикувач за направи 32 А 380 V со заштитно уземјување. Главни мери	JUS N.E3.627
Триполова приклучница и натикувач 32 А 380 V со нулев контакт и со заштитно уземјување. Главни мери	JUS N.E3.628
Триполов натикувач и натикувач за направи 32 А 380 V со нулев контакт и со заштитно уземјување. Главни мери	JUS N.E3.629
Уред за задржување. Главни мери	JUS N.E3.650
Прстен за спојување и капак. Главни мери	JUS N.E3.651
Инсталациони цевки и прибор:	
Тркалести разводни кутии од лим. Главни мери	JUS N.E1.111
Тркалести разводни кутии од пластична маса. Главни мери	JUS N.E1.112
Четртаести разводни кутии од лим. Главни мери	JUS N.E1.115
Четртаести разводни кутии од пластична маса. Главни мери	JUS N.E1.117
Монтажни кутии од лим. Главни мери	JUS N.E1.121
Монтажни кутии од пластична маса. Главни мери	JUS N.E1.122

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1967 година.

Бр. 16-300/1
21 јануари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

56.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КАБЛОВСКИ ПРИБОР ЗА СПОЈУВАЊЕ И ГРАНАЊЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ КАБЛИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Кабловски прибор. Спојници за телекомуникациони кабли:	
Избор на големината на спојницата	JUS N.F4.513
Права оловна спојница со разрез	JUS N.F4.531
Оловна чаталеста спојница со два крака	JUS N.F4.532
Оловна чаталеста спојница со три крака	JUS N.F4.533
Заштитна права спојница	JUS N.F4.551
Заштитна чаталеста спојница	JUS N.F4.552
Опфатници за заштитни чаталести спојници	JUS N.F4.561
Дрвена влошка за заштитни чаталести спојници	JUS N.F4.562
Хартијни цевчиња	JUS N.F4.570
Групи прстења	JUS N.F4.571

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 октомври 1966 година.

Бр. 23-465/1
25 јануари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

57.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНАРД ОД ОБЛАСТА НА МАШИНОГРАДБАТА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Толеранции во машинградбата. Толеранции на слободните мери. Дозволени отстапувања на мерите на одливките од цинкови легури леани под притисок	JUS M.A1.424
---	--------------

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 август 1966 година.

Бр. 05-463/1
25 јануари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

58.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СУРОВИНИ ЗА МЕТАЛУРШКИ ЦЕЛИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Варовик за металуршки цели.
Класификација и технички услови — JUS B.D6.011
Варовик за леарнички цели.
Класификација и технички услови — JUS B.D6.012
Вар за металуршки цели. Класификација и технички услови — JUS B.C1.023
Флуорит за металуршки цели.
Класификација и технички услови — JUS B.F2.010
Боксит за металуршки цели: Класификација и технички услови — JUS B.G5.011

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1966 година.

Бр. 03-462/1
25 јануари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

59.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Хируршки инструменти:
Факалка според Pean, рамна — JUS M.T5.520
Факалка според Pean, свиткана — JUS M.T5.521
Факалка според Kocher, рамна — JUS M.T5.522
Факалка според Kocher, свиткана — JUS M.T5.523
Иглодржач — JUS M.T5.525
Иглодржач според Hegar, рамен — JUS M.T5.526
Иглодржач според Hegar, свиткан — JUS M.T5.527
Клешти за зрна, рамни — JUS M.T5.530

Клешти за зрна, свиткани — JUS M.T5.531
Ножици рамни — JUS M.T5.545
Ножици свиткани — JUS M.T5.546
Нож ампутиционен — JUS M.T5.555
Нож ампутиционен, еднорезен — JUS M.T5.556
Нож ампутиционен, дворезен — JUS M.T5.557
Пинцети хируршки — JUS M.T5.565
Пинцети анатомски — JUS M.T5.580
Скалпел операционен — JUS M.T5.581

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1966 година.

Бр. 19-464/1
25 јануари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

60.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62) директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКАЛНИ ЛЕЖАИ (МОК ЗА НОСЕЊЕ)

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Прстени бочвести пригодливи едморедни лежаи SR, редови на мери 02, 03 и 04 — JUS M.C3.811
Прстени бочвести пригодливи дворедни лежаи SE, ред на мери 13 — JUS M.C3.817
Дискосни пригодливи лежаи TS со несиметрични бочвести валчиња, редови на мери 92, 93 и 94 — JUS M.C3.821
Прстени коничновалчени лежаи KB, редови на мери 02, 22, 03 и 23 — JUS M.C3.825
Прстени цилиндричновалчени лежаи RU, ред на мери 49 — JUS M.C3.831
Прстени цилиндричновалчени лежаи RU ред на мери 10 — JUS M.C3.832
Прстени цилиндричновалчени лежаи RU, RN, RJ и RT, ред на мери 02 — JUS M.C3.835
Прстени цилиндричновалчени лежаи RU, RN, RJ и RT, ред на мери 03 — JUS M.C3.836
Прстени цилиндричновалчени лежаи RU, RN, RJ и RT, ред на мери 04 — JUS M.C3.837
Прстени цилиндричновалчени лежаи RU, RJ и RT, ред на мери 22 — JUS M.C3.841
Прстени цилиндричновалчени лежаи RU, RJ и RT, ред на мери 23 — JUS M.C3.842
Прстени цилиндричновалчени дворедни лежаи RA, ред на мери 49 — JUS M.C3.845
Прстени цилиндричновалчени дворедни лежаи RD, ред на мери 30 — JUS M.C3.846

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1966 година.

Бр. 14-302/1
21 јануари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

61.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАДИЈАТОРИ И ЗА ФАЗОНСКИ ПАРЧИЊА ОД ЛЕАНО ЖЕЛЕЗО ЗА АЗБЕСТ-ЦЕМЕНТНИ ВОДОВИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Челични радијатори членести.
Форма и мери — — — — — JUS M.E6.050

Фазонски парчиња од леано железо за азбест-цементни водови под притисок:

Жибо (Gibault) спојници. Форма и мери — — — — — JUS C.J1.190

Жибо (Gibault) спојници со приклучок. Форма и мери — — — — — JUS C.J1.191

Гердани. Форма и мери — — — — — JUS C.J1.192

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1966 година.

Бр. 04-301/1

21 јануари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за височината на влогот на федерацијата во кредитните фондови на банките и за определување претставници на федерацијата во работата на собранијата на тие банки, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/66, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ВЛОГОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО КРЕДИТНИТЕ ФОНДОВИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕДСТАВНИЦИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО РАБОТАТА НА СОБРАНИЈАТА НА ТИЕ БАНКИ

Во точката 1 наместо зборот: „милијарди“ треба да стои: „милиони“, наместо бројот: „7,5“ на обете места треба да стои: „75“, а наместо бројот: „2,5“ треба да стои: „25“.

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, Белград, 31 јануари 1966 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за регистрација на стопанските организации, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во членот 22 точка 5 и членот 29 ст. 1 и 3, како и во обрасците бр. 1 и 2 во колоната 2, наместо зборот: „FI“ треба да стои: „ФИ“.

Во членот 29 став 2 наместо зборот: „список“ треба да стои: „спис“.

Во членот 30 став 4 во последниот ред наместо зборовите: „му се доставува на заинтересираното

лице“ треба да стои: „и се доставува на заинтересираната странка“.

Во членот 33 став 2 наместо зборовите: „судот ќе ја објави на начинот на чие подрачје е новото седиште на таа организација“ треба да стои: „ќе ја објави судот на чие подрачје е новото седиште на организацијата“.

Во членот 43 став 1 во четвртиот ред по зборот: „претпријатието“ треба да се додаде по погрешка изоставениот збор: „и“.

Во членот 44 став 2 во првата реченица наместо зборот: „ограничување“ треба да стои: „ограничувања“.

Од Сојузниот секретаријат за правосудство, Белград, 22 јануари 1966 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за одбегнување судири на море, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/66, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ СУДИРИ НА МОРЕ

Во членот 1 став 4 точка 4 наместо: „помошна“ треба стојат зборовите: „помош на“.

Во членот 9 став 8 во втората реченица наместо зборот: „треба“ треба да стои: „мораат“.

Во членот 10 став 3 во петтиот ред наместо зборот: „хоризонтот“ треба да стои: „хидроавионот“.

Во членот 14 наместо зборот: „осовина“ треба да стои: „основа“.

Во членот 18 став 1 наместо зборовите: „по праецот по носот“ треба да стои: „по носот“.

Во членот 22 наместо зборот: „услов“ треба да стои „случај“.

Во членот 24 став 1 наместо зборовите: „да му се отстрани брод“ треба да стои: „брод да му се отстрани“.

Во членот 25 став 2 во првиот ред наместо зборот: „ни“ треба да стои: „на“.

Во членот 31 став 1 точка 4 наместо: „граупта“ треба да стои зборот: „групата“.

Во истиот член став 2 во втората реченица наместо зборовите: „што не е опремен“ треба да стои: „што е опремен“.

Од Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, Белград, 22 јануари 1966 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 49 СТАВ 2 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА КОМУНАЛНАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗАЕЧАР, БР. 1548/1 ОД 5 МАРТ 1963 ГОДИНА

Уставниот суд на Југославија оценувајќи ја законитоста на членот 49 став 2 од Правилникот за начинот на остварување здравствена заштита на осигурените лица на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Заечар, бр. 1548/1 од 5 март 1963 година, врз основа на јавната расправа одржана на 21 декември 1965 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува членот 49 став 2 од Правилникот за начинот на остварување здравствена заштита на осигурените лица на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Заечар, бр. 1548/1 од 5 март 1963 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и „Службени лист среза Заечар“

3. Уставниот суд на Југославија ја донесе својата одлука од следните разлози:

Врховниот стопански суд му поднесе на Уставниот суд на Југославија предлог да се поведе постапка за оценување законитоста на членот 49 став 2 од Правилникот за начинот на остварување здравствена заштита на осигурените лица на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Заечар, што под бр. 1548/1 го донесе Собранието на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Заечар на својата седница од 5 март 1963 година.

Со членот 49 став 2 на наведениот правилник се определува трошоците за периодичните прегледи на запослени осигуреници, што задолжително се вршат врз основа на посебни прописи, да паѓаат на товар на односните организации и работодавци, доколку според посебни прописи не паѓаат на товар на народните одбори.

Врховниот стопански суд смета дека одредбата на наведениот член на Правилникот не е во согласност со одредбата на членот 32 став 1 од Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65).

Според членот 10 став 2 од Основниот закон за здравственото осигурување, правата од здравственото осигурување се остваруваат на товар на фондовите на здравственото осигурување. Во определени случаи, кога е тоа со закон предвидено, осигурените лица односно организациите учествуваат во поднесувањето на трошоците при користење определени видови здравствена заштита. Во смисла на членот 32 став 4 од Основниот закон за здравственото осигурување, собранијата на комуналните заедници се овластени да ги определуваат поблиските услови и начинот за остварување одделни видови здравствена заштита што според тој закон им се обезбедуваат на осигурените лица на товар на фондот. Според тоа, собранијата на комуналните заедници не се овластени да пропишуваат со свои правилници на чиј товар паѓа користењето на определени видови здравствена заштита, туку се овластени само да ги пропишуваат поблиските услови и начинот за остварување на оние видови здравствена заштита што се обезбедуваат на товар на фондот на здравственото осигурување.

Според тоа, со членот 49 став 2 од Правилникот Собранието на Комуналната заедница на социјалното осигурување Заечар го пречекорило овластувањето од членот 32 став 4 на Основниот закон за здравственото осигурување.

Според членот 31 точка 1 од Основниот закон за здравственото осигурување, здравствената заштита која со тој закон се обезбедува, помеѓу другото, опфаќа „лекарски преглед и други видови медицинска помош со цел за следење и проверување на здравствената состојба и утврдување на здравствената способност за работа на определено работно место“. Според членот 32 став 1 од тој закон наредената здравствена заштита од членот 31 точка 1 им се обезбедува на осигурените лица на товар на фондот на здравственото осигурување.

По оценка на Уставниот суд на Југославија, одредбата на членот 49 став 2 од Правилникот со која се пропишува сите периодични прегледи на осигуреници, кои според посебни прописи се вршат задолжително, да паѓаат на товар на работните организации односно работодавците не е во согласност со наведените одредби на Основниот закон за здравственото осигурување. Доколку со посебни законски прописи не е предвидено да паѓаат на товар на организациите или работодавците, трошоците за периодични систематски прегледи паѓаат на товар на фондот на здравственото осигурување ако се вршат со цел за следење и проверување здравствената состојба на осигурените и утврдување нивната здравствена способност за работа на определено работно место.

Од тие разлози Уставниот суд на Југославија донесе одлука да се укине одредбата на членот 49 став 2 на Правилникот.

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Југославија, одржана на 21 декември 1965 година.

У бр. 106/64
21 декември 1965 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
49. Закон за организацијата на Југословенските железници (пречистен текст) — — —	89
50. Одлука за утврдување на вредноста на преостанатите мелиорациони работи во Социјалистичка Република Македонија и за обврските на федерацијата и на Социјалистичка Република Македонија за извршување на тие работи — — — — —	95
51. Одлука за утврдување на вредноста на преостанатите инвестициони работи на изградбата на хидросистемот Дунав—Тиса—Дунав и за обврските на федерацијата и на Социјалистичка Република Србија за извршување на тие работи — — — — —	96
52. Наредба за престанок на важењето на Наредбата за ограничување на испораката на електрична енергија на потрошувачите на територијата на Југославија — — — — —	96
53. Одлука за начинот на утврдување на височината на додатниот интерес на потрошувачките кредити — — — — —	96
54. Одлука за начинот на пресметување на надоместококот во вид на додатен интерес на штедните влогови, на обврзниците на народниот заем за обнова и изградба на Скопје и на средствата за осигурување на живот — — — — —	96
55. Решение за Југословенските стандарди од областа на електричните и инсталационите материјали — — — — —	97
56. Решение за Југословенските стандарди за кабловски прибор за спојување и гранање на телекомуникационни кабли — — — — —	97
57. Решение за југословенскиот стандард од областа на машиноградбата — — — — —	97
58. Решение за југословенските стандарди за сировини за металуршки цели — — — — —	98
59. Решение за југословенските стандарди за хируршки инструменти — — — — —	98
60. Решение за југословенските стандарди за ткалени лежачи (моќ за носење) — — — — —	98
61. Решение за југословенските стандарди за радијатори и за фазонски парчиња од лано железно за азбест-цементни водови — — — — —	99
Исправка на Одлуката за височината на влогот на федерацијата во кредитните фондови на банките и за определување претставници на федерацијата во работата на собранијата на тие банки — — — — —	99
Исправка на Правилникот за регистрација на стопанските организации — — — — —	99
Исправка на Правилникот за одбегнување судири на море — — — — —	99
Одлука на Уставниот суд на Југославија за укинување на членот 49 став 2 од Правилникот за начинот на остварување здравствена заштита на осигурените лица на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Заечар, бр. 1548/1 од 5 март 1963 година — — — — —	99